



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 29 април 2015

СООПШТЕНИЕ

Работна посета на аптекарска станица во општина Лозово

Директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Стефаноски и директорот Орхан Рамадани заедно со министерот за здравство Никола Тодоров во рамките на проектот за отворање на аптеки во руралните средини, денеска ја посетија аптекарската станица која веќе една година работи во просториите на здравствениот дом во село Лозово, а која од неодамна склучи и договор со ФЗОМ за лекови на рецепт. Како што појасни министерот Никола Тодоров, со ова им е овозможено на жителите од Лозово освен здравствена заштита од матичните лекари, на едно место да ги набават потребните лекови за пропишаната терапија. Со овој проект за отворање на аптекарски станици во населени места до 3,5 илјади жители на објавениот конкурс за 66 аптекарски станици во Македонија, а што согласно законот, е за оние аптекарски фирми што имаа повеќе од две аптеки во една општина или пет на ниво на државата со овој проект се обврзани да отворат минимум уште една аптека во руралната средина, потенцираше министерот Тодоров.



Директорот на ФЗОМ Сашо Стефаноски информираше дека со овие аптекарски станици опфаќаме околу 130 илјади граѓани во Македонија коишто живеат во рурални области и коишто децении наназад, а некои никогаш немале аптеки во близина на местото на живеење. На тој начин сакаме да го решиме повеќедеценискиот проблем на граѓаните и да им ги доближиме здравствените услуги и потреби, укажа директорот Стефаноски. Придобивките од овој проект се бидат значајни за граѓаните кои живеат во



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



руралните средини. Со овој проект се предвидени 66 аптеки, од кои досега во процедура се влезени 46, од кои 29 се комплетно завршени, потпишани се договорите од ФЗОМ и аптеките. Преостанатите 17 аптеки се во процедура и очекуваат во најбрз можен рок да заврши таа постапка. Со тоа ќе им се овозможи на најголем дел од граѓаните од руралните средини да имаат можност за лесна достапност на лековите кои се на товар на ФЗОМ. Инаку сакам да потенцирам дека ФЗОМ годишно издвојува значителна сума од

скоро 2 ипол милијарди денари за лекови за граѓаните во земјава. Тие се соодветно распределени на околу 750 аптеки и уште 46 аптекарски станици во земјава, а со што сакаме да влијаеме, граѓаните да заштедат и пари и време за набавка на неопходните лекови. Воедно со тоа овозможуваме и отварање на нови работни места, потенцира директорот Стафаноски.



Министерот Тодоров и директорите на ФЗОМ Стефаноски и Рамадани воедно ги посетија и вработените и пациентите во Здравствениот дом во Лозово, а кој со години наназад е лоциран во истата зграда во која е сместена и аптекарската станица.